



# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ЧАШКА

Службен гласник  
на Општина Чашка  
Излегува по потреба

Број 5  
година XVIII  
06.05.2014 година

БЕСПЛАТЕН  
ПРИМЕРОК

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

## ЗАКЛУЧОК

**за објавување на Програма за изменување и дополнување на Програма за изработка на урбанистички планови во општина Чашка за 2014 година**

Се објавува, Програма за изменување и дополнување на Програма за изработка на урбанистички планови во општина Чашка за 2014 година, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 16.05.2014.

Бр. 08- 709/48  
16.05.2014 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 22, став 1, точка 1, од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/02), а во согласност со член 17 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.51/5, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13 и 163/13), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на ден 16.05.2014, ја донесе следната:

## ПРОГРАМА

**за изменување и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во Општина Чашка за 2014 година**

### член 1

Програмата за изработка на урбанистичките планови за селата во Општина Чашка за 2014 година, донесена од Советот на Општина Чашка со одлука бр.07-1811/19 од 15.11.2013 година и одлука бр.07-335/5 од 27.02.2014 година се изменува и дополнува.

### член 2

Во делот **ВОВЕД**, во ставот 3 се додава нова алинеа 5 која гласи:

- **изработка на Општи акти.**

### член 3

Во делот **2. ПЛАНИРАЊЕ**, содржината под точката **1. Урбанистички ПЛАН ЗА СЕЛО** се менува и гласи:

**1. Урбанистички план за село н.Чашка**

### член 4

Во делот **ПЛАНИРАЊЕ**, се додава нова точка **5. ОПШТИ АКТИ** која гласи:

1. **Општ акт за село Лисиче**
2. **Општ акт за село Богомила**
3. **Општ акт за село Извор**
4. **Општ акт за село Теово**
5. **Општ акт за село Согле**
6. **Општ акт за село Горно Јаболчиште**
7. **Општ акт за село Долно Јаболчиште**
8. **Општ акт за село Мелница**

### член 5

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка"

Бр. 07 – 709/47  
16.05.2014 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
Председател  
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

**ЗАКЛУЧОК**  
**за објавување на Одлука за вклопување во идна**  
**урбанистичко – планска документација на КП 749**  
**КО Стари Град**

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
Председател  
Рамадан Амзов с.р.

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 749 КО Сари Град, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 16.05.2014.

Бр. 08- 709/26  
16.05.2014 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 16.05.2014 година ја донесе следната

**ОДЛУКА**  
**за вклопување во идна урбанистичко – планска**  
**документација на КП 749 КО Стари Град**

**член 1**

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 749 КО Стари Град.

**член 2**

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А1 – домување.

**член 3**

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12).

**член 4**

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во “Службениот гласник на Општина Чашка”.

Бр. 07 – 709/25  
16.05.2014 година  
Чашка

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

**ЗАКЛУЧОК**  
**за објавување на Одлука за вклопување во идна**  
**урбанистичко – планска документација на КП 63**  
**КО Стари Град**

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 63 КО Стари Град, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 16.05.2014.

Бр. 08- 709/40  
16.05.2014 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 16.05.2014 година ја донесе следната:

**ОДЛУКА**  
**за вклопување во идна урбанистичко – планска**  
**документација на КП 63 КО Стари Град**

**член 1**

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 63 КО Стари Град.

**член 2**

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А1 – домување.

**член 3**

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12).

#### член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во “Службениот гласник на Општина Чашка”.

Бр. 07 – 709/39  
16.05.2014 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
Председател  
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

#### ЗАКЛУЧОК

**за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 568 и 569 КО Долно Врановци**

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 568 и 569 КО Долно Врановци, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 16.05.2014.

Бр. 08- 709/36  
16.05.2014 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 16.05.2014 година ја донесе следната

#### ОДЛУКА

**за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 568 и 569 КО Долно Врановци**

#### член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 568 и 569 КО Долно Врановци.

#### член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А1 – домување.

#### член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12).

#### член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во “Службениот гласник на Општина Чашка”.

Бр. 07 – 709/35  
16.05.2014 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
Председател  
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

#### ЗАКЛУЧОК

**за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 570/1 КО Долно Врановци**

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 570/1 КО Долно Врановци, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 16.05.2014.

Бр. 08- 709/24  
16.05.2014 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 16.05.2014 година ја донесе следната:

## ОДЛУКА

### за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 570/1 КО Долно Врановци

#### член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 570/1 КО Долно Врановци.

#### член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А1 – домување.

#### член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12).

#### член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во “Службениот гласник на Општина Чашка”.

Бр. 07 – 709/23  
16.05.2014 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
Председател  
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

## ЗАКЛУЧОК

### за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 3478 КО Бистрица

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 3478 КО Бистрица, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 16.05.2014.

Бр. 08- 709/10  
16.05.2014 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ”

бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 16.05.2014 година ја донесе следната:

## ОДЛУКА

### за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 3478 КО Бистрица

#### член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 3478 КО Бистрица.

#### член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А1 – домување.

#### член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12).

#### член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во “Службениот гласник на Општина Чашка”.

Бр. 07 – 709/09  
16.05.2014 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
Председател  
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

## ЗАКЛУЧОК

### за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 50/1 КО Смиловци

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 50/1 КО Смиловци, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 16.05.2014.

Бр. 08- 709/20  
16.05.2014 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 16.05.2014 година ја донесе следната:

### **ОДЛУКА**

#### **за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 50/1 КО Смиловци**

##### **член 1**

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 50/1 КО Смиловци.

##### **член 2**

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А1 – домување.

##### **член 3**

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12).

##### **член 4**

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во “Службениот гласник на Општина Чашка”.

Бр. 07 – 709/19  
16.05.2014 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
Председател  
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

### **ЗАКЛУЧОК**

#### **за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 3179/1 КО Владиловци**

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 3179/1 КО Владиловци, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 16.05.2014.

Бр. 08- 709/8  
16.05.2014 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 16.05.2014 година ја донесе следната

### **ОДЛУКА**

#### **за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 3179/1 КО Владиловци**

##### **член 1**

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 3179/1 КО Владиловци.

##### **член 2**

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А1 – домување.

##### **член 3**

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12).

##### **член 4**

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во “Службениот гласник на Општина Чашка”.

Бр. 07 – 709/7  
16.05.2014 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
Председател  
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

#### **ЗАКЛУЧОК**

##### **за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 78 и 77/2 КО Отиштино**

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 78 и 77/2 КО Отиштино, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 16.05.2014.

Бр. 08- 709/34  
16.05.2014 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 16.05.2014 година ја донесе следната:

#### **ОДЛУКА**

##### **за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 78 и 77/2 КО Отиштино**

###### **член 1**

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 78 и 77/2 КО Отиштино.

###### **член 2**

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А1 – домување.

###### **член 3**

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12).

#### **член 4**

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во “Службениот гласник на Општина Чашка”.

Бр. 07 – 709/33  
16.05.2014 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
Председател  
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

#### **ЗАКЛУЧОК**

##### **за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 777 КО Лисиче**

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 777 КО Лисиче, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 16.05.2014.

Бр. 08- 709/16  
16.05.2014 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 16.05.2014 година ја донесе следната:

#### **ОДЛУКА**

##### **за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 777 КО Лисиче**

###### **член 1**

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 777 КО Лисиче.

## **член 2**

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А1 – домување.

## **член 3**

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12).

## **член 4**

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во “Службениот гласник на Општина Чашка”.

Бр. 07 – 709/15  
16.05.2014 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
Председател  
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

## **ЗАКЛУЧОК**

### **за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 483 КО Мелница**

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 483 КО Мелница, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 16.05.2014.

Бр. 08- 709/46  
16.05.2014 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 16.05.2014 година ја донесе следната

## **ОДЛУКА**

### **за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 483 КО Мелница**

## **член 1**

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 483 КО Мелница.

## **член 2**

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А1 – домување.

## **член 3**

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12).

## **член 4**

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во “Службениот гласник на Општина Чашка”.

Бр. 07 – 709/45  
16.05.2014 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
Председател  
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

## **ЗАКЛУЧОК**

### **за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 782 КО Мелница**

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 782 КО Мелница, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 16.05.2014.

Бр. 08- 709/28  
16.05.2014 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 16.05.2014 година ја донесе следната:

#### **ОДЛУКА**

##### **за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 782 КО Мелница**

###### **член 1**

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 782 КО Мелница.

###### **член 2**

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А1 – домување.

###### **член 3**

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12).

###### **член 4**

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во “Службениот гласник на Општина Чашка”.

Бр. 07 – 709/27  
16.05.2014 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
Председател  
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

#### **ЗАКЛУЧОК**

##### **за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 165 КО Раковец**

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 165 КО Раковец, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 16.05.2014.

Бр. 08- 709/30  
16.05.2014 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 16.05.2014 година ја донесе следната:

#### **ОДЛУКА**

##### **за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 165 КО Раковец**

###### **член 1**

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 165 КО Раковец.

###### **член 2**

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А1 – домување.

###### **член 3**

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12).

###### **член 4**

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во “Службениот гласник на Општина Чашка”.

Бр. 07 – 709/29  
16.05.2014 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
Председател  
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:



**ЗАКЛУЧОК**  
**за објавување на Одлука за вклопување во идна**  
**урбанистичко – планска документација на КП**  
**164/14 КО Чашка**

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
Председател  
Рамадан Амзов с.р.

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 164/14 КО Раковец, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 16.05.2014.

Бр. 08- 709/12  
16.05.2014 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 16.05.2014 година ја донесе следната:

**ОДЛУКА**  
**за вклопување во идна урбанистичко – планска**  
**документација на КП 164/14 КО Чашка**

**член 1**

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 164/14 КО Чашка.

**член 2**

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А1 – домување.

**член 3**

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12).

**член 4**

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во “Службениот гласник на Општина Чашка”.

Бр. 07 – 709/11  
16.05.2014 година  
Чашка

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

**ЗАКЛУЧОК**  
**за објавување на Одлука за вклопување во идна**  
**урбанистичко – планска документација на КП**  
**138/10 КО Чашка**

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 138/10 КО Чашка, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 16.05.2014.

Бр. 08- 709/18  
16.05.2014 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 16.05.2014 година ја донесе следната:

**ОДЛУКА**  
**за вклопување во идна урбанистичко – планска**  
**документација на КП 138/10 КО Чашка**

**член 1**

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 138/10 КО Чашка.

**член 2**

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А1 – домување.

**член 3**

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12).

#### член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во “Службениот гласник на Општина Чашка”.

Бр. 07 – 709/17  
16.05.2014 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
Председател  
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

#### ЗАКЛУЧОК

**за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 147/48 КО Чашка**

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 147/48 КО Чашка, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 16.05.2014.

Бр. 08- 709/32  
16.05.2014 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 16.05.2014 година ја донесе следната

#### ОДЛУКА

**за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 147/48 КО Чашка**

#### член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 147/48 КО Чашка.

#### член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А1 – домување.

#### член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12).

#### член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во “Службениот гласник на Општина Чашка”.

Бр. 07 – 709/31  
16.05.2014 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
Председател  
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

#### ЗАКЛУЧОК

**за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 149/22 КО Чашка**

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 149/22 КО Чашка, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 16.05.2014.

Бр. 08- 709/6  
16.05.2014 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 16.05.2014 година ја донесе следната:

**ОДЛУКА**  
**за вклопување во идна урбанистичко – планска**  
**документација на КП 149/22 КО Чашка**

**член 1**

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 149/22 КО Чашка.

**член 2**

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А1 – домување.

**член 3**

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12).

**член 4**

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во “Службениот гласник на Општина Чашка”.

Бр. 07 – 709/5  
16.05.2014 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
Председател  
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

**ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Одлука за вклопување во идна**  
**урбанистичко – планска документација на КП 6983**  
**КО Богомила**

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 6983 КО Богомила, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 16.05.2014.

Бр. 08- 709/22  
16.05.2014 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 16.05.2014 година ја донесе следната

**ОДЛУКА**

**за вклопување во идна урбанистичко – планска**  
**документација на КП 6983 КО Богомила**

**член 1**

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 6983 КО Богомила.

**член 2**

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А1 – домување.

**член 3**

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12).

**член 4**

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во “Службениот гласник на Општина Чашка”.

Бр. 07 – 709/21  
16.05.2014 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
Председател  
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

**ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Одлука за вклопување во идна**  
**урбанистичко – планска документација на КП 1575**  
**КО Извор**

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 1575 КО Извор, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 16.05.2014.

Бр. 08- 709/38  
16.05.2014 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 16.05.2014 година ја донесе следната

### **ОДЛУКА**

#### **за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 1575 КО Извор**

##### **член 1**

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 1575 КО Извор.

##### **член 2**

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А1 – домување.

##### **член 3**

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12).

##### **член 4**

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во “Службениот гласник на Општина Чашка”.

Бр. 07 – 709/37  
16.05.2014 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
Председател  
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

### **ЗАКЛУЧОК**

#### **за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 1795 КО Извор**

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 1795 КО Извор, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 16.05.2014.

Бр. 08- 709/42  
16.05.2014 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 16.05.2014 година ја донесе следната

### **ОДЛУКА**

#### **за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 1795 КО Извор**

##### **член 1**

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 1795 КО Извор.

##### **член 2**

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А1 – домување.

##### **член 3**

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12).

##### **член 4**

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во “Службениот гласник на Општина Чашка”.

Бр. 07 – 709/41  
16.05.2014 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
Председател  
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

#### **ЗАКЛУЧОК**

##### **за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 861 и 872 КО Согле**

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 861 и 872 КО Согле, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 16.05.2014.

Бр. 08- 709/44  
16.05.2014 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 16.05.2014 година ја донесе следната

#### **ОДЛУКА**

##### **за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 861 и 872 КО Согле**

###### **член 1**

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 861 и 872 КО Согле.

###### **член 2**

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А1 – домување.

###### **член 3**

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12).

#### **член 4**

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во “Службениот гласник на Општина Чашка”.

Бр. 07 – 709/43  
16.05.2014 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
Председател  
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

#### **ЗАКЛУЧОК**

##### **за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 6189 КО Богомила**

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 6189 КО Богомила, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 16.05.2014.

Бр. 08- 709/14  
16.05.2014 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 16.05.2014 година ја донесе следната

#### **ОДЛУКА**

##### **за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 6189 КО Богомила**

###### **член 1**

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 6189 КО Богомила.

## **член 2**

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А1 – домување.

## **член 3**

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12).

## **член 4**

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во “Службениот гласник на Општина Чашка”.

Бр. 07 – 709/13  
16.05.2014 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
Председател  
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

## **ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 6163 КО Богомила**

Се објавува, Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 6163 КО Богомила, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 16.05.2014.

Бр. 08- 709/4  
16.05.2014 година  
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 16.05.2014 година ја донесе следната

## **ОДЛУКА**

**за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 6163 КО Богомила**

## **член 1**

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 6163 КО Богомила.

## **член 2**

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А1 – домување.

## **член 3**

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12).

## **член 4**

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во “Службениот гласник на Општина Чашка”.

Бр. 07 – 709/3  
16.05.2014 година  
Чашка

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА  
Председател  
Рамадан Амзов с.р.

## Содржина:

1. Заклучок за објавување на Програма за изменување и дополнување на Програма за изработка на урбанистички планови во општина Чашка за 2014 година
2. Програма за изменување и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во Општина Чашка за 2014 година
3. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 749 КО Стари Град
4. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 749 КО Стари Град
5. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 63 КО Стари Град
6. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 63 КО Стари Град
7. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 568 и 569 КО Долно Врановци
8. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 568 и 569 КО Долно Врановци
9. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 570/1 КО Долно Врановци
10. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 570/1 КО Долно Врановци
11. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 3478 КО Бистрица
12. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 3478 КО Бистрица
13. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 50/1 КО Смиловци
14. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 50/1 КО Смиловци
15. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 3179/1 КО Владиловци
16. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 3179/1 КО Владиловци
17. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 78 и 77/2 КО Отиштино
18. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 78 и 77/2 КО Отиштино
19. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 777 КО Лисиче
20. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 777 КО Лисиче
21. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 483 КО Мелница
22. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 483 КО Мелница
23. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 782 КО Мелница
24. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 782 КО Мелница
25. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 165 КО Раковец
26. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 165 КО Раковец
27. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 164/14 КО Чашка
28. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 164/14 КО Чашка

29. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 138/10 КО Чашка
30. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 138/10 КО Чашка
31. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 147/48 КО Чашка
32. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 147/48 КО Чашка
33. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 149/22 КО Чашка
34. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 149/22 КО Чашка
35. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 6983 КО Богомила
36. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 6983 КО Богомила
37. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 1575 КО Извор
38. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 1575 КО Извор
39. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 1795 КО Извор
40. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 1795 КО Извор
41. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 861 и 872 КО Согле
42. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 861 и 872 КО Согле
43. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 6189 КО Богомила
44. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 6189 КО Богомила
45. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 6163 КО Богомила
46. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 6163 КО Богомила

**Издавач: Општина Чашка  
ул..Илинденска бр.8 нас.Чашка**

---

---

**Уредник/Бојанка Мирова  
Изготвил/ Димче Ангелов  
/Оливера Таскова  
Техничка обработка/Димче Ангелов**